

Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/2020), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Република Северна Македонија, на состанокот одржан на 14.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за избор на член и именување на Заменик претседател на
Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна
сопственост, Државната лотарија на Република Северна Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државната лотарија на Македонија, се избира **Перпарим Бајрами**.
2. Избраното лице од точка 1 на оваа одлука, се именува за Заменик претседател на управниот одбор на друштвото.
3. Заменик претседателот на управниот одбор на друштвото носи назив Заменик на генералниот директор.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Скендер Мехмети

Бр. 02 - _____

2020 година

ДРЖАВНА

Лотарија

Бул. Гоце Делчев бр.8
п.ф. 506, 1000 Скопје

тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Врз основа на член 33 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.156/2017), Надзорниот одбор на друштвото на состанокот одржан на 14.12.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на Финансиски план за 2021 година на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Финансискиот план за 2021 година на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. _____
_____ 2020 година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Скендер Мехмети

Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/2020), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Република Северна Македонија, на состанокот одржан на 14.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за разрешување на член на управниот одбор на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија
на Република Северна Македонија

1. **Благоја Лазаревски** се разрешува од должноста член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Република Северна Македонија.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Скендер Мехмети

Бр. 02 - _____

2020 година